

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 18 јануари 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за усвојување на приговор**

1. Приговорот на Амдија Садику од с. Аџиевци, Маврово и Ростуше УП2 09-212/20 од 13 ноември 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-477 од 19 октомври 2020 година СЕ УСВОЈУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-477 од 19 октомври 2020 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Амдија Садику од с. Аџиевци, Маврово и Ростуше до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-212/20 од 13 ноември 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-477 од 19 октомври 2020 година издадено од КЕЦ Струга, поради постоење на долг, а за побарана поделба на мерно место..

Според Електродистрибуција, на жалителот му е понудена спогодба за исплата на долгот на рати. По потпишување на спогодбата, корисникот може да поднесе ново барање за приклучок. Жалителот во приговорот има наведено дека во понудената спогодба има фактури кои што се стари (од 2005 до 2011 година) за кои што не е започната судска постапка односно истите се веќе застарени.

На 15 декември 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се заклучи Електродистрибуција да достави доказ за постоење на долг, односно правосилни или извршни исправи од правосудните органи со кои се потврдува постоење на долг, но никаков доказ не е доставен.

На 12 јануари 2021 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-212/20 од 13 ноември 2020 година со прилог:
 - Спогодба бр. 03-23/008338/2020 за исплата на неподмирен долг
 - Имотен лист бр. 58 за КП бр. 179, КО Аџиевци
2. Одговор на Приговор од 11 декември со прилог:
 - БСП-1 образец од 14 октомври 2020 година

- Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа бр. 11-477 од 19 октомври 2020 година

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Имено, не е доставен соодветен доказ издаден од надлежен орган за постоење на долг, што укажува на фактот дека обжаленото Решение е неосновано.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 212/20
18 јануари 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски